

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Горан Стојчевски од Скопје УП2 09-10/21 од 18 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1075 од 10 декември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1075 од 10 декември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Горан Стојчевски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-10/21 од 18 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-1075 од 10 декември 2020 година издадено од КЕЦ Аеродром, за побарана поделба на мерно место.

Според Електродистрибуција, барањето е одбиено поради незапазено растојание до среднонапонски вод.

На седницата одржана на 26 јануари 2021 година на Комисијата за постапување по приговори се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-10/21 од 18 јануари 2021 година со прилог:
 - Приговор
 - БСП-1 образец од 2 декември 2020 година
 - Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување бр. 11-1075 од 10 декември 2020

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави GIS скица со вцртан објект, нисконапонска мрежа во близина и потенцијални баратели на приклучок во околината; доказ од извршено мерење на спорното растојание; слики од објектот и комплетна документација, при што на 17ти февруари 2021 година побараната документација беше доставена.

Потоа, на 19 февруари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше дополнително доставената документација.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 104 став (2) од Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kV до 400 kV („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/19) (во понатамошниот текст: Правилник за технички нормативи), се смета дека вод преминува преку зграда и кога растојанието на хоризонталната проекција на најблискиот спроводник во неотклонета положба од зградата е помало од 3 метри за водови со номинален напон до 20kV

Согласно член 203 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 10/21
25 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски